



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**  
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335  
[www.idg-8mart-skopje.org.mk](http://www.idg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart_rasadnik@yahoo.com)

**Бр . I 03-210/4**  
**од 04.07.2016 год.**  
**С к о п ј е**

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 2-6 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ПРВА И ТРЕТА НЕДЕЛА ЗА 07 и 08 /2016**

**Понеделник :**

Доручек: макарони со урда и чај со лимон

Прва ужина: ресана

Ручек: Вариво од леќа со сезонска салата

Втора ужина: десертни житарки

**Вторник:**

Доручек: млечен намаз од путер, кашкавал и свежа краставица со чај

Прва ужина: леден чај од праска

Ручек: растурена пиперка со ориз, јунешко месо и салата од свежа краставица

Втора ужина: свежо овошје

**Среда:**

Доручек: путер со мед и млеко

Прва ужина: компот од праска

Ручек: чорба од грашак со пилешко и зелка салата

Втора ужина: бомбици со бисквити

**Четврток:**

Доручек: палента со урда и чај со лимон

Прва ужина: овошен сок

Ручек: риба ослиќ со компир , супа од зеленчук со тарана и салата сезонска

Втора ужина: свежо овошје

**Петок:**

Доручек: чокопопс со млеко

Прва ужина: леден чај

Ручек: ориз со пилешко и сезонска салата

Втора ужина: чоко бисквит

**Дата на изготвување:** 04.07. 2016, примена од 11.07.2016

**Изготвил:** Габриела Стевковска

**Директор:** Габриела Стојановска

**Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год**



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**

лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335

[www.jdg-8mart-skopje.org.mk](http://www.jdg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart__rasadnik@yahoo.com)

**Бр . | 03-210/4**  
**од 04.07.2016 год.**  
**С к о п ј е**

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ПРВА И ТРЕТА НЕДЕЛА ЗА 07 и 08 /2016**

**Понеделник :**

Доручек: макарони со урда и чај со лимон

Прва ужина: овошна каша

Ручек: Вариво од леќа со сезонска салата

Втора ужина: компот од праска

**Вторник:**

Доручек: гриз со млеко

Прва ужина: овошен сок

Ручек: растурена пиперка со ориз, јунешко месо и салата од свежа краставица

Втора ужина: свежо овошје

**Среда:**

Доручек: тарана со сирење, павлака и јогурт

Прва ужина: компот од овошје

Ручек: чорба од грашак со пилешко и зелка салата

Втора ужина: фрутолино /бомбици со бисквити

**Четврток:**

Доручек: палента со урда и чај со лимон

Прва ужина: овошен сок

Ручек: риба ослиќ со компир , супа од зеленчук со тарана и салата сезонска

Втора ужина: свежо овошје

**Петок:**

Доручек: бисквити со млеко / чокопопс со млеко

Прва ужина: овошен чај

Ручек: ориз со пилешко и сезонска салата

Втора ужина: свежо овошје /чоко бисквит и сок

**Дата на изготвување:** 04.07. 2016, примена од 11.07.2016

**Изготвил:** Габриела Стевковска

**Директор:** Габриела Стојановска

**Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год**



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**

лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335

[www.jdg-8mart-skopje.org.mk](http://www.jdg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart_rasadnik@yahoo.com)

**Бр . | 03-210/4**

**од 04.07.2016 год.**

**С к о п ј е**

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 2-6 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ВТОРА И ЧЕТВРТА НЕДЕЛА ЗА 07 и 08 /2016**

**Понеделник :**

Доручек: јуфки со урда и чај со лимон

Прва ужина: овошен сок

Ручек: Вариво од грав и салата

Втора ужина: тортица

**Вторник:**

Доручек: путер со мармалад и млеко

Прва ужина: леден чај

Ручек: подварок од зелка и јунешко месо и свежа салата

Втора ужина: свежо овошје

**Среда:**

Доручек: намаз од путер, урда и свеж домати со чај

Прва ужина: компот од праски

Ручек: ориз со пилешко и салата од свежа зелка

Втора ужина: наполитанка

**Четврток:**

Доручек: чоко макс со млеко

Прва ужина: бисквити

Ручек: боранија со јунешко месо и салата сезонска

Втора ужина: свежо овошје

**Петок:**

Доручек: палента со сирење и јогурт

Прва ужина: цевитана

Ручек: риба ослиќ со компир , супа од зеленчук со тарана и салата сезонска

Втора ужина: чоко бисквит

**Дата на изготвување:** 04.07. 2016, примена од 11.07.2016

**Изготвил:** Габриела Стевковска

**Директор:** Габриела Стојановска

**Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год**



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**

лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335

[www.jdg-8mart-skopje.org.mk](http://www.jdg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart_rasadnik@yahoo.com)

**Бр . | 03-210/4**

**од 04.07.2016 год.**

**С к о п ј е**

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ВТОРА И ЧЕТВРТА НЕДЕЛА ЗА 07 и 08 /2016**

**Понеделник :**

Доручек: јуфки со урда и чај со лимон

Прва ужина:овошен сок

Ручек: Вариво од грав и салата

Втора ужина: банана

**Вторник:**

Доручек: бисквити со млеко

Прва ужина: свежо овошје

Ручек: подварок од зелка и свежа салата

Втора ужина: чоколино

**Среда:**

Доручек: тарана со урда, павлака и јогурт

Прва ужина: компот од праска

Ручек: ориз со пилешко и салата од свежа зелка

Втора ужина: свежо овошје

**Четврток:**

Доручек: чоко макс со млеко

Прва ужина:бисквита со овошен чај

Ручек: боранија со јунешко месо и салата сезонска

Втора ужина: пудинг

**Петок:**

Доручек: палента со сирење и чај

Прва ужина: сок овошен

Ручек: риба ослиќ со компир , супа од зеленчук со тарана и салата сезонска

Втора ужина: банана/ чоко бисквит

**Дата на изготвување:** 04.07. 2016, примена од 11.07.2016

**Изготвил:** Габриела Стевковска

**Директор:** Габриела Стојановска

**Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год.**